



Audit & Business Advisory

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба

Извештај за сопствените добивки

Извештај за промените во капиталот

Извештај за паричните текови

Белешки кон финансиските извештаи

Прилоги

**Осигурително брокерско
друштво**

**СИ ОСИГУРИТЕЛЕН
БРОКЕР АД БИТОЛА**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2018 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

Јуни, 2019

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	3
- Извештај за сеопфатна добивка	4
- Извештај за промените во капиталот	5
- Извештај за паричните текови	6
- Белешки кон финансиските извештаи	7
- Прилози	

Објективноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршените ревизии. Ние ја изразуваме увереноста во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија*. Тие стандарди бараат наша улогливеност со вклучување на тоа дека ревизијата до ја планираме и извршуваме на начин кој не ни овозможува да створиме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се составени од материјално покрито приклучување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување релевантни докази за износите и објаснувањата за финансиските извештаи. Извршените процедури зависат од процените на ревизорот и истите вклучуваат промена на износите од материјално покрито приклучување во финансиските извештаи, било поради грешка или према.

Бидејќи сите процедури на ревизијата ревизорот ја зема во предвид значајноста во контрола релевантните за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел уверување на такви ревизорски процедури кои не биле доволно наивностите, ние не ја користиме да изразиме мислење за ефективноста на ефективниот контрол на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и одена на одреденоста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствениите проценки направени од страна на Друштвото, како и ризици на стекнувањата према износите на финансиските извештаи.

Ние не даваме доказ стекнатите релевантни докази претставуваат задоволителни и соодветни докази за нашето ревизорско мислење.

*Меѓународните стандарди за ревизии (ISRS) изготвени од страна на Советот за стандардни организации за ревизија и ревизијата (ISAC), кои стануваат применливи на 31 декември 2006 година, вклучуваат и објавени во Службениот весник на Република Македонија бр. 96 од 2006 година.

До:
Акционерите на Акционерското друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2018 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Акционерите на Акционерското друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



25 Јуни 2019

Управител

Дарко Калин




² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017
Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	223.663	144.551
		223.663	144.551
Тековни средства			
Залихи	7	33	18
Побарувања од работењето	8	398.110	170.479
Останати тековни средства и АВР	9	11.268	8.460
Парични средства и еквиваленти	10	22.707	3.500
		432.118	182.457
ВКУПНО СРЕДСТВА		655.781	327.007
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	11	4.920	4.920
Акумулирана добивка		18.273	5.672
Тековна добивка		18.081	16.291
		41.274	26.883
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици	12	282.479	71.569
		282.479	71.569
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици	12	130.836	83.526
Обврски кон добавувачи	13	178.864	134.139
Останати тековни обврски и ПВР	14	22.328	10.890
		332.029	228.555
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		655.781	327.007

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на СН Осигурителен Брокер АД Битола и потпишани во негово име од:

Г-дин Христо Кондовски
Извршен директор



Г-дин Зоран Пејчиновски
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017

Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
Приходи од продажба	15	113.828	66.647
Останати опетаривни приходи	16	5.694	806
Вкупно оперативни приходи		119.522	67.453
Трошоци за материјали и одржување	17	(4.560)	(4.741)
Плати, надоместоци и други лични примања	18	(23.528)	(14.718)
Амортизација	19	(2.281)	(633)
Останати опетаривни трошоци	20	(41.351)	(23.111)
Вкупно оперативни трошоци		(71.720)	(43.203)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		47.802	24.250
ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи од финансирање и курсни разлики	21	3	79
Трошоци од финансирање и курсни разлики	21	(10.554)	(6.279)
		(10.551)	(6.200)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		37.251	18.050
Данок на добивка	22	(2.860)	(1.759)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		34.391	16.291
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		34.391	16.291
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА			
- Основна и разводнета (Денари по акција)		21,49	10,18

Белешките претставуваат составен дел на финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017
Во илјади денари

	Основна главнина	Акумулирана Добивка	Вкупно
Состојба на 01 Јануари 2017	4.920	5.821	10.741
Корекција на основна грешка	-	(149)	(149)
01 Јануари 2017 (коригирана)	4.920	5.672	10.592
Состојба на 01 Јануари 2017	4.920	155	5.075
Добивка (загуба) за годината	-	16.291	16.291
Состојба на 31 Декември 2017	4.920	21.963	26.883
Добивка (загуба) за годината	-	34.391	34.390
Дивиденда	-	(20.000)	-
Состојба на 31 Декември 2018	4.920	36.354	41.274

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Залози		(50.747)	(50.747)
Готовински тек од операционих активности		(2.538)	(2.538)
Останати теконии средства и РРР		(238.831)	(238.831)
Готовински тек од операционих активности		18.419	18.419
Обврски од договорите		10.142	7.174
Сопствени капитал обврски и ПРР		(83.361)	(117.208)
Готовински тек од финансиски активности		(123.801)	36.834
Платени даноци		(18.583)	(8.588)
Промена држи на работна		(1.582)	(821)
Нето готовина од оперативних активности		(137.208)	34.783
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ			
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема		(81.804)	(135.223)
Нето готовина од инвестиционих активности		(81.804)	(135.223)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
Кредиторски финансиски обврски		20.271	48.742
Долгорочни финансиски обврски		234.845	27.422
Акционерски капитал и заедничка држења		(21.000)	-
Нето готовина од финансиски активности		236.117	58.242
Нето променување (намалување) на готовина		49.206	(1.929)
Готовина на почетокот на годината		3.908	8.422
Готовина на крајот на годината		22.707	3.500

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017
Во илјади денари

	2018	2017
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка пред оданочување	37.251	18.050
Амортизација на материјални средства	2.281	782
Неотпишана вредност на отуѓени основни средства	411	-
Дадени одобренија на купувачи	477	-
Приход од добиени одобренија	(1.694)	-
Корекција на основна грешка	-	(149)
Трошок за камати	10.553	3.559
Негативни курсни разлики	1	2
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал	49.280	22.244
Зголемување (намалување) на тековните средства		
Залихи	(15)	(5)
Побарувања од купувачи	(228.108)	(92.747)
Останати тековни средства и АВР	(2.809)	(7.765)
	(230.931)	(100.516)
Зголемување (намалување) на тековните обврски		
Обврски кон добавувачите	46.419	110.032
Останати тековни обврски и ПВР	10.142	7.174
	(55.561)	117.206
Нето паричен тек од работењето	(125.091)	38.934
Платени камати	(10.553)	(3.559)
Платен данок на добивка	(1.565)	(622)
Нето готовина од оперативни активности	(137.208)	34.753
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(81.804)	(135.923)
Нето готовина од инвестициони активности	(81.804)	(135.923)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	23.271	46.752
Долгорочни финансиски обврски	234.949	52.493
Акционерски капитал и задржана добивка	(20.000)	-
Нето готовина од финансиски активности	238.221	99.243
Нето зголемување (намалување) на готовина	19.208	(1.926)
Готовина на почетокот на годината	3.500	5.426
Готовина на крајот на годината	22.707	3.500

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

СН Осигурителен Брокер АД Битола (во понатамошниот текст „Друштвото“) е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување. Основна дејност на друштвото е застапување во осигурување и осигурително посредување (главна приходна шифра: 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници).

Друштвото е основано и започнало со работа на 4 Декември 2014 година. Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола на ул. „Димитар Илиевски Мурато“ бр.5.

На 31 декември 2018 има 66 вработени (31 декември 2017: 47 вработени).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики.

Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2018	31 декември 2017
1 УСД	53,6887 Денари	51,2722 Денари
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4907 Денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Опрема	4-25 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.6. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.7. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.8. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.9. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.10. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

(е) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.11. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.12. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.13. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.14. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.15. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Надомести за вработените (продолжува)

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.16. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.17. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.18. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.19. Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.20. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.21. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.22. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2018	2017
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски побарувања	304	436
Побарувања од купувачи, нето	398.110	170.479
Побарувања од вработени	1.503	289
Парични средства и еквиваленти	22.707	3.500
	422.624	174.704

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

	31 декември 2018	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи	178.258	-
Позајмици со камата	99.513	267.359
	277.771	267.359

	31 декември 2017	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи	134.139	-
Позајмици со камата	83.526	71.569
	217.665	71.569

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2018	2017
Средства		
ЕУР	-	-
Обврски		
ЕУР	-	1.287
Нето средства	-	(1.287)

Анализа на сензитивноста на странски валути

	% на промена на курсот	Ефект врз финансискиот резултат	
		2018	2017
ЕУР	1%	-	(12)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ во табелата погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2018	2017
Финансиски средства		
Со променлива каматна стапка		
Парични средства и еквиваленти	21.170	3.015
Финансиски обврски		
Со променлива каматна стапка		
Позајмици со камата	366.872	155.095

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2018
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка		(6.914)	6.914
			2017
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка		(3.042)	3.042

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 12, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2018	2017
Позајмици и обврски за финансиски наем	413.316	155.095
Парични средства и еквиваленти	(23.472)	(3.499)
Нето обврски	389.844	151.594
Капитал	41.274	26.883
	945%	564%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (продолжува)

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Вредноста на финансиските инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност не отстапува од нивната сметководствена (евиденциона) вредност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките
Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства
Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Опрема, мебел и транспорт. средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2017	2.262	4.549	2.758	9.570
Набавки	-	3.239	132.895	136.134
Намалување	-	(360)	-	(360)
Состојба на 31 декември 2017	2.262	7.429	135.653	145.344
Набавки	-	4.795	77.009	81.804
Намалување	-	-	(695)	(695)
Состојба на 31 декември 2018	2.262	12.224	211.967	226.453
Акумулирана амортизација На 1 јануари 2017	-	160	-	160
Амортизација	-	633	-	633
Состојба на 31 декември 2017	-	793	-	793
Амортизација	-	2.281	-	2.281
Намалување	-	-	(284)	(284)
Состојба на 31 декември 2018	-	3.074	(284)	2.790
Нето сегашна вредност на:				
- 31 декември 2018	2.262	9.150	212.251	223.663
- 31 декември 2017	2.262	6.636	135.653	144.551

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Друштвото го има заложено недвижниот имот како обезбедување за земените кредити во деловните банки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2018	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	304	-	304
Побарувања од купувачи, нето	398.110	-	398.110
Побарувања од вработени	1.503	-	1.503
Парични средства и еквиваленти	22.707	-	22.707
	422.624	-	422.624

	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Позајмици	398.196	398.196
Обврски кон добавувачи	189.833	178.258
Обврски кон државата	1.297	6.079
Обврски кон вработени	2.594	1.418
	591.920	591.920

8. ОСТАНАТИ ТЕКОНИ СРЕДСТВА И АВР

31 декември 2017	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	436	-	436
Побарувања од купувачи, нето	170.479	-	170.479
Побарувања од вработени	289	-	289
Парични средства и еквиваленти	3.499	-	3.499
	174.703	-	174.703

	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Позајмици	-	155.095
Обврски кон добавувачи	-	134.139
Обврски кон државата	-	2.585
Обврски кон вработени	-	941
		941

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

-	292.760	292.760
---	---------	---------

7. ЗАЛИХИ

	2018	2017
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	66	36
Исправка на вредност	(33)	(18)
	33	18

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2018	2017
Побарувања од купувачи во земјата	316.892	170.406
Наменски депозит како обезбедување за кредит во Охридска Банка АД	70.000	-
Наменски депозит како обезбедување за кредит во Шпаркасе Банка АД	6.000	-
Останати побарувања по аванси и депозити	5.218	73
Вкупно побарувања од купувачи	398.110	170.479
<i>Исправка на вредноста на побарувањата (a)</i>	398.110	170.479

9. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2018	2017
Побарувања од државата	402	4.532
Побарувања од вработени	739	151
Дадени позајмици	9.044	3.751
	10.948	8.434
Однапред платени трошоци	320	26
	320	26
	11.268	8.460

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од работењето на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2018	Неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	398.110	-	398.110
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	398.110	-	398.110
31 декември 2017	Неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	170.479	-	170.479
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	170.479	-	170.479

Преглед на доспеани и недоспеани побарувања од купувачите:

	2018	2017
Недоспеани	109.470	66.998
Доспеани	207.422	103.408
	316.892	170.406

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2018	2017
Жиро сметки	21.170	3.016
Благајна	1.537	484
Останати парични средства и еквиваленти	-	-
	22.707	3.500

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2018 и 2017 година регистрираниот основачки капитал на Друштвото изнесува 4.920 илјади Денари. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Износ	Удел	% според Централен регистар
Благој Крстевски	787	256	16%
Зоран Пејчиновски	787	256	16%
Никола Јошевски	197	64	4%
Никола Митровски	787	256	16%
Петар Милошевски	787	256	16%
Пецо Стојаноски	787	256	16%
Христо Кондовски	787	256	16%
Состојба на 31 декември 2018	4.920	1.600	100%

Не се случиле промени во акционерскиот капитал во текот на 2018 и 2017 година.

Дивиденди

Во текот на 2018 годината Друштвото има исплатено авансна дивиденда од тековната добивка во износ од 16.310 илјади денари. Во 2017 година нема исплати по основ дивиденда.

- Кредитен кредит од Океанска Банка во износ од 2.700 илјади денари со рок на доспевање 29.11.2019 година и каматна стапка од 4%.
- Кредитен кредит од Шпаркс Банка АД во износ од 35.000 илјади денари со рок на доспевање 05.12.2019 со применлива каматна стапка во врска на основна каматна стапка на ЕЗРМ +0,75 процентни поени.
- Потписан од физичко лице во износ од 70.000 илјади денари со доспевање на 31.12.2018 година и применлива каматна стапка и оцена за СибГор + 1%.
- Потписан од физичко лице во износ од 1.000 илјади денари со доспевање на 23.11.2019 година и каматна стапка од 6%.
- Долготрочен кредит од Океанска Банка АД во износ од 50.500 илјади денари со рок на доспевање 01.01.2027 година и каматна стапка од 4%.
- Долготрочен кредит од Стопанска Банка АД во износ од 12.300 илјади денари со рок на доспевање 26.12.2020 година со врска на каматна стапка од износот на депозитна каматна стапка + 1,4% (минимум 4%).
- Долготрочен кредит од Стопанска Банка АД во износ од 68.662 илјади денари со рок на доспевање 29.03.2028 година со врска на каматна стапка од износот на референцна каматна стапка + 1,4% (минимум 4%).
- Долготрочен кредит од Шпаркс Банка АД во износ од 104.000 илјади денари со рок на доспевање 11.12.2020 и со применлива каматна стапка во врска на основна каматна стапка на ЕЗРМ +0,75 процентни поени.
- Финансиска линија од Паркс линија во износ од 500 илјади денари по два договорни за набавка на транспортни средства број 05404 и 05406 со датум на доспевање 15.06.2020 година и каматна стапка од 10,34%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2018	2017
Долгорочни финансиски обврски		
Охридска Банка АД	58.599	64.606
Стопанска Банка	80.892	18.450
Порше лизинг	681	1.287
Физички лица	15.120	-
	319.292	84.343
	(36.813)	(12.774)
	282.479	71.569
Краткорочни финансиски обврски		
Охридска Банка	26.700	24.000
Стопанска Банка	-	12.300
Шпаркасе Банка	36.000	-
Физички лица	31.000	31.000
Останати финансиски обврски	323	3.452
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата	36.813	12.774
Краткорочни финансиски обврски	130.836	83.526
Вкупно финансиски обврски	413.315	155.095

Со состојба на 31 Декември 2018 година Друштвото има финансиски обврски и тоа:

- Краткорочен кредит од Охридска Банка АД во износ од 24.000 илјади денари со рок на доспевање на 15.12.2019 година и каматна стапка од 2%;
- Краткорочен кредит од Охридска Банка во износ од 2.700 илјади денари со рок на доспевање 20.11.2019 година и каматна стапка од 4%;
- Краткорочен кредит од Шпаркасе Банка АД во износ од 36.000 илјади денари со рок на доспевање 05.12.2019 со променлива каматна стапка во висина на основна каматна стапка на НБРМ +0,75 процентни поени;
- Позајмица од физичко лице во износ од 30.000 илјади денари со доспевање на 31.12.2019 година и променлива каматна стапка врзана за Скибор + 1%;
- Позајмица од физичко лице во износ од 1.000 илјади денари со доспевање на 23.11.2019 година и каматна стапка од 6%;
- Долгорочен кредит од Охридска Банка АД во износ од 58.599 илјади денари со рок на доспевање 01.01.2027 година и каматна стапка од 4%;
- Долгорочен кредит од Стопанска Банка АД во износ од 12.300 илјади денари со рок на доспевање 26.12.2020 година со висина на каматна стапка од износот на референтна каматна стапка + 1,8% (минимум 4%);
- Долгорочен кредит од Стопанска Банка АД во износ од 68.592 илјади денари со рок на доспевање 29.03.2028 година со висина на каматна стапка од износот на референтна каматна стапка + 1,8% (минимум 4%);
- Долгорочен кредит од Шпаркасе Банка АД во износ од 164.000 илјади денари со рок на враќање 17.12.2028 и со променлива каматна стапка во висина на основна каматна стапка на НБРМ +0,75 процентни поени;
- Финансиски лизинг од Порше лизинг во износ од 681 илјади денари по два договори за набавка на транспортни средства број 05404 и 05405 со датум на доспевање 15.05.2020 година и каматна стапка од 10,35%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

- Финансиска позајмица од физички лица во износ од 15.120 илјади денари со каматна стапка од 10%.

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	178.259	134.139
Аванси	605	-
Салдо на 31 декември	<u>178.864</u>	<u>134.139</u>

14. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Даноци од добивка	1.298	1.766
Даноци и надоместоци на плата	1.176	819
Обврски кон вработените	1.418	941
Обврски за наеми	180	78
Останати обврски кон физички лица соработници	10.789	3.384
	<u>14.861</u>	<u>6.989</u>
Однапред пресметани трошоци	7.467	3.901
	<u>7.467</u>	<u>3.901</u>
	<u>22.328</u>	<u>10.890</u>

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	113.828	66.647
	<u>113.828</u>	<u>66.647</u>

16. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Наемнини	4.000	-
Останати приходи	1.694	806
	<u>5.694</u>	<u>806</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	2018	2017
Потрошени материјали	944	884
Енергија и гориво	1.808	930
Резервни делови	175	1.049
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	171	55
Транспортни услуги	16	16
Телефон, интернет, пошта	775	703
Надворешни услуги	-	61
Комунални услуги	99	383
Услуги за одржување и заштита	572	660
	4.560	4.741

18. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	2018	2017
Бруто плати	23.010	14.276
Останати трошоци за вработени	518	442
	23.528	14.718

19. АМОРТИЗАЦИЈА

	2018	2017
Материјални средства	2.281	633
	2.281	633

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2018	2017
Трошоци за реклама и пропаганда	1.223	789
Репрезентација	1.640	1.115
Спонзорства и донации	1.140	426
Дневници и трошоци за службени патувања	795	805
Банкарски услуги	1.246	249
Премии за осигурување	23	149
Даноци, членарини и други давачки	4.276	2.012
Наем - лизинг	3.518	2.732
Останати трошоци на работењето	27.490	14.834
	41.351	23.111

21. ПРИХОДИ / РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2018	2017
Приходи од финансирање		
Камати	-	1
Останати финансиски приходи	3	78
Вкупно приходи од финансирање	3	79
Расходи од финансирање		
Камати	(10.553)	(3.559)
Негативни курсни разлики	(1)	(2)
Останати финансиски расходи	-	(2.718)
Вкупно расходи од финансирање	(10.554)	(6.279)
Нето (расходи) од финансирање	(10.551)	(6.200)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2018 и 2017 е како што следи:

	2018	2017
Добивка (загуба) пред оданочување	37.251	18.050
Непризнаени расходи	11.755	6.104
Даночна основа	49.006	24.154
Намалување на даночна основа	(12.601)	(5.728)
Даночна основа по намалување	36.405	18.427
Пресметан данок на добивка	3.640	1.843
Намалување на пресметан данок на добивка	780	84
Данок на добивка по намалување	2.860	1.759
Ефективна даночна стапка	7,68%	9,75%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018 не се покренати судски постапки против Друштвото. Во согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Друштвото како тужител се јавува во судски спорови во износ од 20.943 илјади денари за кои што има уверување дека истите е бидат добиени во корист на Друштвото.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото го има заложено недвижниот имот како обезбедување за земените кредити од деловните банки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ (ПРОДОЛЖУВА)

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Вонбилансна изложеност

Со состојба на 31 Декември 2018 година Друштвото има неискористени кредитни линии кај деловните банки во износ од 58.082 илјади денари (во 2017: 3.620 илјади денари).

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Физички лица	166	48.020	-	-
Клучен кадар	-	-	-	6.525
	166	48.020	-	6.525
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2017				
Физички лица	-	30.000	-	-
Клучен кадар	-	-	-	4.532
	-	30.000	-	4.532

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2018 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1 - Годишна сметка и за годината што завршува на 31 декември

Прилози

ЕМБС: 07000324

Целосно име: Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД

Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	223.662.981,00			144.550.693,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	223.662.981,00			144.550.693,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.262.135,00			2.262.135,00
11	-- Земјиште	2.262.135,00			2.262.135,00
13	-- Постројки и опрема	1.485.735,00			1.976.718,00
14	-- Транспортни средства	7.253.236,00			4.658.810,00
18	-- Материјални средства во подготовка	212.661.875,00			135.653.030,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	449.673.425,00			182.430.245,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	33.113,00			17.739,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	33.113,00			17.739,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	425.864.433,00			178.338.937,00
47	-- Побарувања од купувачи	316.891.507,00			170.406.498,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	81.218.234,00			72.683,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.966.604,00			4.532.147,00
50	-- Побарувања од вработените	738.957,00			150.928,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	25.049.131,00			3.176.681,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	304.404,00			435.908,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	304.404,00			435.908,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	23.471.475,00			3.637.661,00
60	-- Парични средства	22.707.186,00			3.499.453,00
61	-- Парични еквиваленти	764.289,00			138.208,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	319.638,00			25.956,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	673.656.044,00			327.006.894,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	60.444.374,00			26.882.892,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.920.106,00			4.920.106,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	19.080.016,00			6.478.869,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	807.230,00			807.230,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	37.251.482,00			16.291.147,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	605.744.393,00			296.222.526,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	319.292.109,00			84.342.773,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спреча поврзани друштва	303.490.577,00			83.055.443,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	681.532,00			1.287.330,00
92	-- Останати финансиски обврски	15.120.000,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	286.452.284,00			211.879.753,00

97	-- Обврски спрема добавувачи	178.863.695,00	134.138.569,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.696,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	705.481,00	442.666,00
100	-- Обврски кон вработените	1.417.751,00	941.117,00
101	-- Тековни даночни обврски	470.716,00	2.142.738,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	63.023.564,00	
104	-- Обврски по заеми и кредити	31.000.000,00	34.161.045,00
108	-- Останати краткорочни обврски	10.969.381,00	40.053.618,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.467.277,00	3.901.476,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	673.656.044,00	327.006.894,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	119.521.949,00			67.453.223,00
202	-- Приходи од продажба	117.827.567,00			66.647.145,00
203	-- Останати приходи	1.694.382,00			806.078,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	71.719.794,00			43.202.966,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.097.763,00			2.917.358,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.448.863,00			15.910.189,00
212	-- Останати трошоци од работењето	34.505.397,00			7.201.853,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	24.422.763,00			15.523.062,00
214	-- Плати и надместоци на плата (нето)	15.545.300,00			9.695.749,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надместоци на плата	1.253.197,00			714.989,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.211.406,00			3.865.609,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.412.860,00			1.246.715,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.281.204,00			633.383,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	410.931,00			
222	-- Останати расходи од работењето	552.873,00			1.017.121,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.813,00			78.610,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	195,00			218,00
233	-- Останати финансиски приходи	2.618,00			78.392,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.553.486,00			6.278.954,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	3.183,00			3.415.548,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	3.183,00			3.415.548,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.549.851,00			2.861.626,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	452,00			1.780,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	37.251.482,00			18.049.913,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	37.251.482,00			18.049.913,00
252	-- Данок на добивка				1.758.766,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	37.251.482,00			16.291.147,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	69,00			47,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

269	-- Добивка за годината	37.251.482,00	16.291.147,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	37.251.482,00	16.291.147,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	2.262.135,00			2.262.135,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	113.827.567,00			
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)				66.647.145,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	113.827.567,00			
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.000.000,00			
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	56,00			
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.694.326,00			806.078,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	943.546,00			883.571,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.746.105,00			749.150,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				883.571,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	62.403,00			180.293,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.746.105,00			749.150,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	174.922,00			1.048.881,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	170.787,00			55.463,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	16.408,00			16.375,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	774.618,00			702.885,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)				61.408,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	571.909,00			659.199,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.518.127,00			2.731.911,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	99.999,00			
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	508.768,00			376.134,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)				44.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	795.172,00			805.000,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	795.172,00			805.000,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	8.921,00			21.581,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.980.000,00			1.969.400,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.140.027,00			425.989,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.639.759,00			1.114.763,00

760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	23.354,00	149.275,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.246.427,00	248.599,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.275.450,00	2.011.759,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	24.200.380,00	1.282.068,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	24.292,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	69,00	47,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	119.524.762,00			

Потпишано од:

ANGELA LAZAROVSKA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,
C=MK
Makedonski Telekom CA


Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

[ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ](#) [ПЕЧАТИ](#) [ОТКАЖИ](#)

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2018



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО
ДРУШТВО
СИ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ЗА 2018 ГОДИНА

28.02.2019



**ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО БРОКЕРСКО
ДРУШТВО
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ЗА 2018 ГОДИНА

28.02.2019

Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола е акционерско друштво кое поседува дозвола за вршење на осигурително брокерски работи со број УП 07-2-1044, издадена од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, на ден 13.10.2014 година. Друштвото е основано од страна на седум акционери кои се докажани претприемачи Како такво започна со работа на ден 04.12.2014 година и оттогаш па навака ги врши следните дејности:

- посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигуреници;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурани штетни настани;
- снимање на ризици;
- посредување при проценување на штети;
- посредување при продавање на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штети и ризици кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување на адекватни анализи за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие;
- информирање на друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, како и запознавање на осигуреникот со условите на полисите за осигурување и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премиите;
- посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување кој, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење за ризикот на поединечниот случај, ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување на правна помош во осигурувањето, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување, како и заради прибирање на други неопходни докази;
- посредување при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување, доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Македонија.

Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола промовира високи стандарди на професионализам, со што обезбедува континуирано подобрување на квалитетот, а сето тоа го постигнува со користење на стручноста и креативноста на членовите на тимот и нивната желба и посветеност за задоволување на потребите на клиентот.

ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Органи на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се:

1. Собрание на акционери.
2. Одбор на директори.

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Секоја акција која дава право на глас дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со Статутот на Друштвото не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието. Собранието, помеѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водењето и управувањето со Друштвото.

Одборот на директори е орган кој управува со Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

Примарни цели на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се континуирано ширење на продажната мрежа низ државата и доближување до осигурениците, а преку почитување на највисоките етички стандарди при задоволување на барањата, потребите и очекувањата на истите. Заради успешна реализација на ваквите вредности Друштвото е насочено кон обезбедување на најквалитетни услуги, односно најсоодветно осигурително решение за осигурениците, а преку нудење на сите видови на осигурување. Друштвото, имајќи ги во предвид и потребите на осигурувачите, имплементира најсофистициран сервис во осигурувањето, како и стручност, ефикасност, инвентивност и транспарентност во работењето.

Со цел постигнување на што поголеми резултати, имајќи ги во предвид условите за работа, Друштвото е фокусирано на следните цели:

- следење на состојбите на пазарот;
- следење и анализирање на конкуренцијата, како и зајакнување на позицијата на Друштвото во однос на истата;
- предлагање и воведување на нови начини за презентирање на услугите, промоции на пакети, промоции по специјални цени и слично;
- нудење на услугите на начин и по цени кои ќе овозможат издвојување од конкурентските осигурителни брокери;
- брзо, навремено, професионално и точно одговарање на барањата на

клиентите;

- зајакнување на бизнис врските со постоечките клиенти, како и контактирање и стекнување на нови клиенти;
- работење согласно позитивните прописи;
- обезбедување на економично и ефикасно работење;
- грижење за одржување и зголемување на вредноста на капиталот на Друштвото.

Особено значаен придонес во остварувањето на целите на Друштвото имаат и вработените во продажните центри на Друштвото, како во Битола, така и во подружниците низ државата, бидејќи истите, преку директен контакт со клиентите, добиваат информации за состојбите на пазарот, врз основа на кои се креираат и условите за работа.

РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

Развојната политика на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се дефинира, се реализира и постојано се следи од страна на членовите на Одборот на директори.

Во текот на 2018 година Друштвото организира повеќе подружници низ државата и тоа:

- Подружницата бр.2 во Скопје е избришана на ден 29.01.2018 година.
- Подружницата бр.2 во Скопје е организирана на ден 30.01.2018 година.
- Подружницата бр.2 во Чаир е организирана на ден 30.01.2018 година.
- Подружницата бр.1 во Гостивар е организирана на ден 15.11.2018 година.
- Подружницата бр.2 во Радовиш е организирана на ден 14.09.2018 година.
- Подружницата бр.2 во Прилеп е организирана на ден 14.09.2018 година.
- Подружницата бр.1 во Струмица е организирана на ден 27.03.2018 година.
- Подружницата бр.1 во Радовиш е организирана на ден 27.03.2018 година.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Во услови на современо живеење и делување човечките ресурси се еден од критериумите преку кој се определува конкурентноста на осигурителните брокерски друштва. Инвестирањето во развојот на човечките ресурси дава квалитет кој влијае врз зголемувањето на финансиските резултати. Оттука, разбирливи се и активностите во насока на постојано надградување и усовршување на знаењата и квалификациите на работниците.

Тенденциите на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се насочени кон постојано подобрување на квалификационата структура на Друштвото, особено преку зголемување на учеството на млад и високо квалификуван кадар во истата.

Во текот на деловната 2018 година Друштвото вработи:

- 13 соработници за финансии
- 12 административни соработници¹
- 11 референти за продажба,

сите вработени на определено време.

Друштвото и во иднина ќе продолжи со вработување на квалификуван и квалитетен кадар, со инвестирање во надградување и усовршување на истиот, како и со осовременување на процесот на работа и на технолошките и информациските системи, сè со цел постигнување на уште поголеми финансиски резултати.

ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основна дејност на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола е посредување во осигурување. Друштвото е посредник во осигурувањето којшто работи прогресивно, но со голема свесност за ризиците. Довербата, сигурноста и солидарноста се квалитети коишто го красат Друштвото не само во односите со клиентите, туку и во односите со акционерите, вработените и деловните партнери. Чесноста, разновидноста, еднаквите можности за клиентите, како и максималната посветеност на задоволување на потребите на истите се вредности врз коишто се темели секоја деловна одлука на Друштвото.

Еден од основните показатели за одличната работа на Друштвото е бројот на продадени полиси од различни осигурителни компании.

Осигурување Македонија	371
Триглав	13,751
Евроинс	4,462
Сава	925
Винер	7,278
Еуролинк	2,248
Еуросиг	918
Уника	2,983
Осигурителна Полиса	3,978
Халк Осигурување	4,102
Кроација	3,165
Вкупно	44,181

Осигурувачки средства

44.181.386,00

Биланс:

А. Дивиденди и резерви

11.173.263,00

Б. Активна капитал

4.920.360,00

В. Финансирани добивки

12.970.240,00

Г. Пренесени доходи (-)

107.290,00

Д. Добивки за деловната година

27.251.483,00

З. Обврски

137.040.246,00

Д. Активирачки обврски

370.361.100,00

Е. Активирачки обврски

287.748.137,00

Одлучо на однесање на третици и приходи

во чужни периоди

7.667.377,00

Вкупно биланс: капитална резерва и обврски

655.781.386,00

Биланс на успех

Приходи од работење

110.325.849,00

Расходи од работење

71.719.775,00

Финансиски приходи

7.813,00

Финансиски расходи

10.353.483,00

Добивка за деловната година

37.251.483,00

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУШТВОТО

1. Биланс на состојба

Актива:

А. Нетековни средства 223.662.981,00
- Материјални средства 223.662.981,00

Б. Тековни средства 431.798.747
- Залихи 33.113,00
- Краткорочни побарувања 407.989.755
- Краткоточни финансиски средства 304.404,00
- Парични средства и парични еквиваленти 23.471.475,00

Вкупно актива: средства 655.781.366,00

Пасива:

А. Главнина и резерви 41.2373.843,00
- Основна главнина 4.920.106,00
- Акумулирана добивка 19.080.016,00
- Пренесена загуба (-) 807.230,00
- Добивка за деловната година 37.251.482,00

Б. Обврски 607.040.246,00
- Долгорочни обврски 319.292.109,00
- Краткорочни обврски 287.748.137,00

Одложено плаќање на трошоци и приходи
во идните периоди 7.467.277,00

Вкупно пасива: главнина, резерви и обврски 655.781.366,00

Биланс на успех

Приходи од работење 119.521.949,00
Расходи од работење 71.719.795,00
Финансиски приходи 2.813,00
Финансиски расходи 10.553.486,00
Добивка за деловната година 37.251.482,00

За следната 2019 година предвидени се уште поголеми вложувања.

Во периодот којшто следува, во услови на очекувана засилена конкуренција, Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со интензивирана активност во дејноста, ќе продолжи со успешно реализирање на своите активности, со цел задржување на добрата позиција во осигурителниот брокерски сектор.

Битола, 28.02.2019 година

Извршни директори



Зоран Пејчиновски

Христо Кондовски